



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

1830

Sluzbeni vespik SR

Makedonije

91001 Skopje

rah 51

2

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. – Оглас според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 31 октомври 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. XLII

Цена на овој број е 140 динари. – Аконтацијата на претплата за 1986 година изнесува 5.100 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристички бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

868.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ

1. Заради одржување на минималната ликвидност во своето работење, основните и здружените банки и другите финансиски организации (во натамошниот текст: банките) се должни да држат секојдневно дел од своите средства во благајничките записи на Народната банка на Југославија, и тоа во височина од 1,3% од вкупните краткорочни извори на средства, според книговодствената состојба на 31 декември претходната година.

2. Обврската од точка 1 на оваа одлука банките ќе ја извршат најдоцна до 1 декември 1986 година, а првата пресметка на минималната ликвидност во благајничките записи банките ќе ја состават и ќе ја достават на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина за декември 1986 година.

3. Во поглед на минималната ликвидност во паричните средства, како и другите прашања што се однесуваат на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации, а кои не се утврдени со оваа одлука, се применува Одлуката за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77, 19/78 и 12/81).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 432

30 октомври 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с.р.

869.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86)

во точка 1 став 2 во табелата се вршат следните измени и дополненија:

Во областа 01 – Индустрија и рударство, пред гранката 0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал) се додаваат три гранки, кои гласат:

„0107 Црна металургија: сите производи

0109 – Производство на обоени метали: сите производи

0110 – Преработка на обоени метали: сите производи“.

Во гранката 0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал) во колона 2 по групата 01111 се додава групата 01112 Производство на соли: сите производи.

Во гранката 0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал), по групата 01121 во колоните 2 и 3 се додава групата 01122, подгрупата 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите производи, групата 01129 Преработка на други неметални минерали, подгрупата 011299 Друга преработка на неметални минерали: брусни производи и корунд.

Во гранката 0113 Металопреработувачка дејност, во групата 01131 пред подгрупата 011390 во колона 3 се додаваат: подгрупата 011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи и подгрупата 011312 Производство на метален инсталационен материјал: леани цевки за водовод и канализација, котли, радијатори и сите видови кади и леани арматури и арматури од обоени метали, а по подгрупата 011314 во колона 3 се додава подгрупата 011319 Производство на друг метален репродукционен материјал: окови и прибор.

По групата 01131 во колона 2 се додава групата 01139, подгрупа 011390 Производство на стоки за широка потрошувачка и други метални производи: шпорети и печки на цврсто и течно гориво, сите видови садови, прибор за јадење, машини за шишење и жилети. По гранката 0113 во колони 1, 2 и 3 се додава гранката 0114 – Машиноградба, група 01143, подгрупа 011430 Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): фотокопир апарати и регистарски каси;

Во гранката 0117 пред подгрупата 01179 во колона 2 и 3 се додава: групата 01172 производство на електронски и телекомуникациони уреди, подгрупата 011724 Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: електрични броила еднофазни еднотарифни, електрични броила еднофазни двотарифни, електрични броила трофазни еднотарифни и електрични броила трофазни двотарифни, групата 01173, подгрупа 011730 Производство на кабли и спроводници: сите спроводници; групата 01174 Производство на електрични апарати за домаќинство, подгрупата 011741 Производство на термички апарати: електрични шпорети и електрични бојлери, термоакумулациони печки и пегли; подгрупата 011742 Производство на разладни апарати и уреди: ладилници (фрижидери и апарати за длабинско замрзнување – замрзнувачи) за домаќинство, подгрупата 011743 Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење алишта, подгрупата 011749 Производство на други апарати за домаќинство: правосмукалки. Пред подгрупата 011793 во колона 3 се додава подгрупата 011792 Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сите производи;

Во гранката 0118 – Производство на базни хемиски производи пред групата 01182, подгрупа 011820 во колони

2 и 3 се додава групата 01182, подгрупа 011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделството); сите производи, освен технички гасови; Во подгрупата 011820 во колони 4 зборовите: „Вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата“ се заменуваат со зборовите: „сите производи“. По групата 01182 подгрупа 011820 се додаваат групата 01183 Производство на хемиски влакна и пластични маси и подгрупата 011832 Производство на пластични маси: полистирол, полиетилен, кополимери на стирол, полипропилен и полиестер.

Во гранката 119 Преработка на хемиски производи во групата 01191, подгрупа 011910 Производство на лекови и фармацевтски хемикалии во колони 4 зборовите: „лекови за хумана употреба“ се заменуваат со зборовите: „готови лекови за употреба во медицината“, согласно со член 2 точ. 1 и 4 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86); по групата 01192 и подгрупата 011920 во колони 2 и 3 се додава групата 01194 Преработка на пластични маси, подгрупата 011941 Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи и групата 01199, подгрупата 011990 Производство на други хемиски производи: антифриз;

По гранката 0119 во колони 1, 2 и 3 се додава гранката 0121 Производство на градежен материјал, групата 01212 подгрупа 012120 Производство на цемент: сите производи; групата 01214 Производство на градежни префабрикати и битуменски производи, подгрупата 012142 Производство на префабрикувани градежни елементи: сите производи;

Во гранката 0123 во групата 01232 по подгрупата 012321 во колони 3 се додава подгрупа 012322 Производство на градежни елементи од дрво: сите видови врати, рамови за врати и прозорци.

По гранката 0124 се додаваат две нови гранки, кои гласат:

0127	Производство на кожа и крзно: сите производи
0129	Преработка на каучук
012901	Производство на гуми за возила: гуми за автомобили, камиони и трактори

Во гранката 0130 по групата 01302 се додава групата 01304 Преработка и конзервирање на месо и риби, подгрупата 013043 Преработка и конзервирање на риби: сите производи, а во групата 01307 во колони 3 подгрупата 013073 Производство на кекс и сродни производи: сите производи се брише.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 433
30 октомври 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

870.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за обврска на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промена на цените на определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр.

34/86 и 50/86), во точка 1 став 2, во табелата се вршат следните измени и дополненија:

Во областа 01 Индустија и рударство, гранката 0107 Црна металургија, гранката 0110 Преработка на обоени метали: сите производи и гранката 0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал) – се бришат.

Во гранката 0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал), групата 01122, подгрупата 011220 Производство на огноотпорен материјал: сите производи – се бришат. Во групата 01129 подгрупата 011299 Друга преработка на неметални минерали: сите производи – се бришат.

Во гранката 0113 Металопреработувачка дејност, во групата 01131 подгрупата 011311 Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи и подгрупата 011312 Производство на метален инсталационен материјал: сите производи – се бришат. Во подгрупата 011319 во колони 4 по зборовите: „сите производи“ се додаваат записка и зборовите: „освен олово и прибор“. Во групата 01132, подгрупата 011320 Производство на метални, градежни и други конструкции: сите производи – се бришат.

Во гранката 0114 Машиноградба во групата 01141 во подгрупата 011412 во колони 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборовите: „мешалки за бетон и натоварувачи“. По групата 01141 се додава група 01142, подгрупа 011420 Производство на земјоделски машини: плугови, чинијаши, сеалки, комбајни и берачи, лозарски прскалки, атомизери, роначи и растурачи на вештачко ѓубриво. Групата 01143, подгрупата 011430 Производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи – се бришат.

Во гранката 0115 Производство на сообраќајни средства (без бродоградба) во групата 01152 подгрупата 011527 Производство на делови и прибор за моторни возила: сите производи – се брише.

Во гранката 0117 Производство на електрични машини и апарати групата 01172 Производство на електрични и телекомуникациони уреди и групата 01173, подгрупата 011730 Производство на кабли и проводници: сите производи – се бришат.

Во групата 01174 подгрупата 011741 Производство на термички апарати: сите производи – се брише. Во подгрупата 011742 во колони 4 по зборовите: „сите производи“ се додаваат записка и зборовите: „освен ладилници (фрижидери) и апарати за длабочинско замрзнување (замрзнувачи)“, а подгрупата 011749 Производство на други апарати за домаќинство: сите производи – се брише.

Во групата 01179 подгрупата 011792 Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сите производи – се брише.

Во гранката 0118 Производство на базни хемиски производи во групата 01181, подгрупа 011810 во колони 4 зборовите: „сите производи, освен технички гасови“ се заменуваат со зборовите: „технички гасови“.

Во групата 01183 во подгрупата 011832 во колони 4 по зборовите: „сите производи“ се додаваат записка и зборовите: „освен полистирол, полиетилен, кополимери на стирол, полипропилен и полиестер.“

Во гранката 0119 Преработка на хемиски производи, во групата 01191, подгрупа 011910 во колони 4 зборовите: „ветеринарски лекови“ се заменуваат со зборовите: „готови лекови за употреба во ветерината“.

Во групата 01192, во подгрупа 011920 зборовите: „сите производи, освен детерџенти“ се заменуваат со зборовите: „сапуни, пасти за бричење, пасти за заби и шампони за коса“.

Во групата 01194 подгрупата 011941 Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи – се брише, а во подгрупа 011949 во колони 4 по зборовите: „сите производи“ се додаваат записка и зборовите: „освен копчиња и играчки“.

Групата 01199 и подгрупата 011990 Производство на други хемиски производи: сите производи – се бришат.

Гранката 0120, групата 01200 Производство на камен, чакал и песок: сите производи – се бришат.

Во гранката 0121 Производство на градежен материјал групата 01211 Производство на вар и гипс: сите производи и групата 01212 подгрупа 012120 Производство на цемент: сите производи - се бришат.

Во групата 01213, подгрупа 012130 во колоната 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборот: „керамида“.

Во групата 01214 подгрупа 012142 Производство на префабрикувани градежни елементи: сите производи - се брише.

Во гранката 0124 Производство и преработка на хартија во групата 01241, подгрупа 012410 во колоната 4 по зборовите: „сите производи“ се додаваат записка и зборовите: „освен рото-хартија и натрон-хартија“.

Во гранката 0125 Производство на текстилни предива и ткаенини во групата 01251 подгрупата 012512 Производство на предиво и конец од памучен тип: сите производи и 012514 Производство на предиво и жажарија од тврди и ликасти влакна: предиво и жажарија од кадела - се бришат, а се додава подгрупа 012516 Производство на синтетичко креп-предиво и конец: сите производи.

Во групата 01252 Производство на ткаенини по подгрупата 012521 се додава подгрупа 012522 Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): сите производи.

Во гранката 0126 Производство на готови текстилни производи пред групата 01262 се додава група 01261 Производство на трикотажни предмети, подгрупа 012612 Производство на трикотажни алишта: детски трикожани алишта, подгрупа 012613 Производство на трикотажна облека: детска трикотажна облека и подгрупа 012614 Производство на чорапи: детски чорапи.

Во групата 01262 Производство на текстилна конфекција подгрупата 012623 Производство на алишта за домаќинство: сите производи - се брише, а се додаваат подгрупи 012621 Производство на алишта (освен трикотажни) и детски алишта и подгрупа 012622 Производство на облека: детска облека.

Гранката 0127, групата 01270 Производство на кожа и крзна: сите производи, освен крзно од дивеч - се бришат, а се додава гранка 0128 Производство на кожни обувки и галантерија, група 01281, подгрупа 012810 Производство на кожни обувки: детски кожни обувки, група 01282, подгрупа 012820 Производство на кожна галантерија: детска кожна галантерија.

Во гранката 0129, група 01290 Преработка на каучук во подгрупа 012901 во колоната 4 по зборовите: „сите производи“ се додаваат записка и зборовите: „освен гуми за автомобили, камиони и трактори“, а во подгрупа 012909 во колоната 4 зборовите: „гумено-технички производи и гуми од стари гумени производи (регенерација)“ се заме-

нуваат со зборовите: „транспортни ленти, гумени погонски ремени и гумени обувки“.

Во гранката 0130 Производство на прехранбени производи пред групата 01307 се додава група 01304 Преработка и конзервирање на месо и риби и подгрупи 013041 Колење на добиток: сурова кожа, 013042 Преработка и конзервирање на месо: полутрајни сувомесести производи и полутрајни месни конзерви и 013043 Преработка и конзервирање на риби: рибини конзерви. Групата 01309 Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна) - се брише.

Во гранката 0131 Производство на пијачки во групата 01311 во подгрупа 013111 во колоната 4 зборовите: „сите производи, освен оцет“ се заменуваат со зборот: „шпиритус“, а подгрупите 013114 Производство на вински дестилат, виџак и ракија од грозје и вино: сите производи и 013119 Производство на други алкохолни пијачки: сите производи - се бришат.

По гранката 0131 Производство на пијачки се додава гранка 0132, група 01320, подгрупа 013200 Производство на добиточна храна: производство на комплетна и дополнителна крмна смеса за добиток и живина.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 434
30 октомври 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с.р.

СОДРЖИНА:

	Страна
868. Одлука за одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации во благајничките записи — — — — —	1701
869. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи — — — — —	1701
870. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за обврска на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промена на цените на определени производи и услуги — — — — —	1702

НОВО**АКТУЕЛНО****ВАЖНО**

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 57 од 24 октомври 1986 година е објавена Одлуката за документацијата за остварување на правото за покритие на курсните разлики по странски кредити, Упатството за пополнување на обрасците и обрасците НБЈ – КР – 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ОБРАСЦИТЕ:

1. Образец НБЈ – КР – 1 ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ
2. Образец НБЈ – КР – 2 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ
3. Образец НБЈ – КР – 3 ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 6 НА ЗАКОНОТ
4. Образец НБЈ – КР – 4 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ (клириншко валутно подрачје)
5. Образец НБЈ – КР – 5 ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ
6. Образец НБЈ – КР – 6 ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 НА ЗАКОНОТ

Обрасците се отпечатени во комплекти по четири обрасци и еден комплет е доволен за едно барање или за повеќе барања од определена област.

Цена на еден комплет е 1.500.-

Покрај обрасците НИУ Службен лист на СФРЈ издаде книга (брошура) со обрасците:

КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ОСНОВА НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КОНВЕРТИРАНИ КРЕДИТИ

Оваа книга ги обработува сите прописи од областа на курсните разлики, дава коментари, подробни упатства и објасненија по прашањето на курсните разлики. Исто така се обработени примери за пополнување на обрасците, како и сето друго што е врзано за остварувањето на правото на курсна разлика.

Книгата е печатена во ограничен број примероци, на српскохрватски јазик.

Цена 1.500.-

Порачки прима: НИУ Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Поштенски фах 226, телефони 651-671 и 651-985, телекс 11756.